

**Фондација “е-Македонија” Скопје на**

**Македонски Телеком АД – Скопје**

Финансиски извештаи

За годината која завршува на

31 декември 2013 година

## Содржина

### Финансиски извештаи

Биланс на состојба	1
Биланс на приходите и расходите	2
Белешки кон финансиските извештаи	3

Биланс на состојба

(во МКД)

	Беле-шка	31 дек. 2013	31 дек. 2012
<b>Средства</b>			
Парични средства во банки	3	2.586.242	5.741.473
Загуба за тековната година	4	2.028.539	1.523.246
Загуба од претходна година	4	1.523.246	-
<b>Вкупно средства</b>		<b>6.138.027</b>	<b>7.264.719</b>
<b>Обврски и капитал</b>			
Основачки капитал	5	6.138.027	6.138.027
Обврски кон добавувачи	6	-	1.126.692
<b>Вкупно обврски и капитал (пасива)</b>		<b>6.138.027</b>	<b>7.264.719</b>

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 4 се прегледани и одобрени од страна Одборот на Фондацијата "е-Македонија" Скопје на Македонски Телеком АД – Скопје на \_\_\_\_\_2014 година.

\_\_\_\_\_  
 Радмила Јончевска  
 Директор на Фондацијата

\_\_\_\_\_  
 Таска Латкоска  
 Сметководител

Биланс на приходите и расходите

(во МКД)

	Беле- шка	31 дек. 2013	31 дек. 2012
Приход од камати	7	2.770	6.681
Вишок на приходи од минати години		-	708.924
<b>Вкупно приходи</b>		<b>2.770</b>	<b>715.605</b>
Трошоци за донации	8	(1.640.101)	(1.850.784)
Останати оперативни трошоци	9	(391.208)	(388.067)
<b>Вкупно трошоци</b>		<b>(2.031.309)</b>	<b>(2.238.851)</b>
<b>Остварена загуба</b>		<b>(2.028.539)</b>	<b>(1.523.246)</b>

## Белешки кон финансиските извештаи

### 1. Основни информации за фондацијата

Фондацијата “е-Македонија” е основана во 2004 година врз основа на Одлука на Одборот на директори на АД Македонски телекомуникации во чест на имплементација на идејата на починатиот Претседател на Република Македонија, г-дин Борис Трајковски, за ширење и поддршка на придобивките од информатичко општество и развој на знаење.

Целите на Фондацијата се: поддршка на интернет технологијата и употребата на интернет, надминување на “дигиталниот јаз”, обезбедување на подобар квалитет на живот на граѓаните и признавање на активностите на МКТ од страна на јавноста ширум земјата.

Согласно со процесот на ребрендирање на АД Македонски телекомуникации – Скопје во Македонски Телеком АД – Скопје, дојде до промена на името на основачот вклучено во името на Фондацијата, како и промена на логото и печатите на Фондацијата. Промените се утврдени со измена и дополнување на Статутот на Фондацијата. Промените се регистрирани во Централниот Регистар на Р. Македонија на 20.05.2008 година.

Во согласност со законските барања кои произлегоа од новиот Закон за здруженија на граѓани и фондации, Фондацијата “е-Македонија” ги превзема сите неопходни активности за хармонизација на постоечките акти на Фондацијата со одредбите на овој нов Закон и за таа цел Одборот на директори на Македонски Телеком, како основач на Фондацијата, го усвои Актот за основање на Фондацијата (кој ги содржи законски утврдените одредби со цел да се исполнат основните законски барања кои произлегуваат од Законот за здруженија на граѓани и фондации).

### 2. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Овие Финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации 24/03 и 17/11, Правилник за сметководство на непрофитните организации 42/03, 08/09 и 175/11 и Правилникот за сметковниот план и билансите на непрофитните организации 117/05 и 11/06. Финансиските извештаи за 2013 година се прикажани заедно со споредбените податоци од 2012 година.

### 3. Парични средства во банки

во МКД	2013	2012
Депозити по видување	2.586.242	5.741.473
<b>Вкупно</b>	<b>2.856.242</b>	<b>5.741.473</b>

### 4. Загуба за тековната година

Разликата на приходите и расходите за период 01.01 – 31.12.2013 година резултира во загуба за тековниот финансиски период во износ од МКД 2.028.539 (2012: загуба МКД 1.523.246).

### 5. Капитал

Според актот за регистрирање, основачкиот капитал во износ од МКД 6.138.027 е платен во целост од страна на Македонски Телеком АД – Скопје, единствениот основач на Фондацијата.

### 6. Обврски кон добавувачи

На 31 декември 2013 година Фондацијата нема обврски кон добавувачи.

На 31 декември 2012 Фондацијата имаше обврски кон добавувачи за реализација на прокетот “е-Бонтон” во износ од МКД 1.126.692. Обврската е платена во 2013 година.

## 7. Приходи

Во текот на 2013 година се остварени приходи од камата во износ од МКД 2.770 (2012: МКД 6.681).

## 8. Трошоци за донации

Во финансиската година 2013 година, Фондацијата финасираше три проекти и тоа: донација за продолжување на работата на компјутерската работилница и едукативен центар, познат како проект “е-училници” на Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија “Женска Акција” Радовиш, обезбедување на финасиски средства и набавка на асистивна информатичка технологија за лица со посебни потреби и остварена е реализација на проектот “Кажи нешто” како партнерски проект на Фондацијата и Здружението за едукација, комуникација и консалтинг „ОХО“ кој има за цел да ги поттикне младите луѓе во Македонија да ги употребуваат новите информатички технологии.

Трошоците за 2013 година поврзани за овие донаторски активности се прикажани во табелата подолу.

во МКД	2013
Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија “Женска Акција” Радовиш	158.260
Здружение за едукација, комуникација и консалтинг „ОХО“ Битола	984.000
Здружение „Отворете ги прозорците“	414.785
Здружение на лица за церебрална парализа Велес	41.528
Здружение Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби „Ластовица“ Скопје	41.528
<b>Вкупно</b>	<b>1.640.101</b>

Во финансиската година 2012 година, Фондацијата додели три донации за отворање на компјутерски работилници и едукативни центри, познат како проект “е-училници” и остварена е реализација на проектот “е-Бонтон” како проект за развој и поддршка на добро однесување во електронската комуникација и кореспонденција.

Трошоците за 2012 година поврзани за овие донаторски активности се прикажани во табелата подолу.

во МКД	2012
Едукативен центар Алгоритам Доел Скопје	245.800
Мрежен електронски центар за информатичка, образовна, научно - еколошка и техничка поддршка Скопје	234.392
Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија “Женска Акција” Радовиш	243.900
Проект “е-Бонтон”	1.126.692
<b>Вкупно</b>	<b>1.850.784</b>

## 9. Останати оперативни трошоци

Во МКД	2013	2012
Плаќања кон директорот и членовите на секретаријат на Фондацијата (вклучувајќи го персоналниот данок)	386.197	385.518
Останати оперативни трошоци	5.011	2.549
<b>Вкупно</b>	<b>391.208</b>	<b>388.067</b>